

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 67 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.“ бр. 05/02), Одлуката за прифаќање и поддршка на проектот „Енергетско ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров Петров бр.08-3026/9 од 31.08.2018 година и Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективното домување во Општина Ѓорче Петров усвоен од Советот на Општина Ѓорче Петров бр.08-3026/10 од 31.08.2018 година, со цел за остварување на целите и имплементација на активностите предвидени со проектот „енергетски ефикасни домови“, Општина Ѓорче Петров, објавува



## ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективното домување со проектот „енергетски ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров

Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2018 година од Програмата ГД, наменети за инвестиции во енергетска ефикасност на станбени згради за колективното домување, а врз условите и критериумите дадени во овој јавен повик.

**1. Предмет на јавниот повик** е субвенционирање и поддршка на Заедници на сопственици или овластени Управители станбени згради за колективното домување во Општина Ѓорче Петров за инвестиции со мерки за енергетска ефикасност во заедничките делови на згради за колективното домување во делот на:

- Енергетски ефикасна фасада, и
- Енергетски ефикасен кров.

Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Ѓорче Петров, Програма ГД, во висина од 30%, но не повеќе од 1.000.000 денари од вкупниот износ на вредноста на инвестицијата за секоја одобрена апликација.

**2. Право на учество** на јавниот повик имаат сите Заедници на сопственици или Управители на станбени згради за колективното домување во Општина Ѓорче Петров кои се евидентирани во регистарот на станбени згради во општина Ѓорче Петров и немаат долгови, како Заедници на сопственици или Управители, како и други долгови и финансиски обврски.

**3. Услови и критериуми за учество на јавниот повик** кои треба да бидат целосно исполнети од страна на потенцијалните корисници за субвенционирање се следниве:

- Станбените згради за колективно домување да бидат постари од 25 години,
- Да имаат минимум 51% од сопствениците на станбени единици потпишана изјава за учество во проектот ЕЕД со мерки за ЕЕ за делови со заедничка сопственост на фасада и кров од станбените згради за колективно домување за што доставуваат копии од изјавите (изјавите се заверуваат на нотар по одобрување на апликацијата),
- Да имаат минимум 70% од сопствениците на станбени единици потпишана за сопствено учество во проектот ЕЕД со мерки за ЕЕ за делови со индивидуална сопственост (прозори) од станбена зграда за колективно домување за што доставуваат копии од изјавите (изјавите се заверуваат на нотар по одобрување на апликацијата),
- Одлука од Заедница на станарите или преку овластен Управител за реновирање на зградата за колективно домување односно воведување на мерки за енергетска ефикасност.
- Имотен лист со кој се докажува сопственоста,
- Сопствениците да се согласни да дозволат анкетирање, мерења за изработка на техничка документација и промотивни активности на нивната зграда/стан.

#### 4. Потребни документи за аплицирање/пријавување

- Пополнета Апликација - образец, потпишан/а од претседателот на заедница на сопственици или управителот,
- Листа со потписи на сопственици на станбени единици за учество во проектот,
- Потврда од општината за евиденција во регистарот на станбени згради,
- Решение од Централен регистар за Заедници на сопственици или Договор со Управители,
- Доказ за сопственост (имотен/и лист/ови).

#### 5. Начин и рок на доставување на пријавите

Апликацијата за проектот „енергетски ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров може да се подигне во Архивата на Општина Ѓорче Петров или од официјалната веб страница на Општина Ѓорче Петров: [www.opstinagpetrov.gov.mk](http://www.opstinagpetrov.gov.mk).

Јавниот повик трае 20 дена, од денот на објавувањето кој се објавува на 10.09.2018 година и трае до 30.09.2018 година.

Пријавите треба да се достават до Општина Ѓорче Петров, преку пошта на адреса: ул. Ѓорче Петров бр.73, 1000 Скопје, или во Архивата на Општина Ѓорче Петров најдоцна до 30.09.2018 година до 15:00 часот на последниот ден од завршувањето на Јавниот повик, со назнака:

***Јавен повик за субвенционирање и поддршка со проектот „енергетски ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров.***

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на субјектот кој ја поднесува пријавата.

Неуредните апликации/пријави кои не се доставени на начин како што се бара во горенаведениот текст, односно кои содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и оние кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 02/2039-307 кај одговорните лица за спроведување на јавниот повик, Иван Марковски и Саша Максимовски или на следнива е-маил адреса: [i.markovski@opstinagpetrov.gov.mk](mailto:i.markovski@opstinagpetrov.gov.mk).

Број 09-3230/2  
Од 06.09.2018 година,  
Скопје

Комисија  
за спроведување на проектот за „енергетски ефикасни домови“